



Предмет: Понуда за товарно возило T86262 CITROEN JUMPER FURGON 35 L2H2 HDi 130

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Фургон со 3+1(двокрилна) врати
Мотор:	Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
Зафатнина:	2198 cm ³
Моќност:	96kW (130КС) /3.750 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
Број на седишта:	3
Димензии(L/W/H) :	5413 / 2050 / 2524 mm
Волумен на товарен простор:	11.5m ³
Димензии на товарен простор:	L2 = 3.12м; W = 1.87м; H2 = 1.93м
Дозволена носивост:	1493кг.
Комбинирана потрошувачка:	7.4 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 5

Сериска опрема:

- ABS+AFU+ESP системи за безбедно сопирање
- Воздушно перниче за возач
- Серво управувач
- Дискови сопирачки на сите тркала
- Управувач со висинско прилагодување
- Возачко седиште со висинско прилагодување
- Електрика на предни стакла
- Стандардно резервно тркало
- Припрема за радио
- Странична незастаклена лизгачка врата од десната страна
- Патен компјутер
- Централно далечинско заклучување со засебна контрола
- Царинска преграда зад предните седишта
- Клупа за 2 лица на совозачката страна
- Кодиран клуч
- Безбедносни ремени
- Трето стоп светло
- Управувач со висинско регулирање
- Мерач на број на вртежи
- Внатрешно осветлување
- Регулација на светлосен сноп на предни светла
- Боја: Бела Vanquise

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Предни светла за магла
- Полица над предните седишта
- Воздушно перниче за совозач со деактивација
- CD MP3 аудио систем, екран осетлив на допир и Bluetooth + DAB
- Комфорна суспензија

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Зајакната задна осовина

Гратис опрема вградена во возилото:

- Клима уред со мануелна регулација

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
27.260,00 €	2.500,00 €	24.760,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

-АВТОНОВА Скопје

-АВТОНОВА Битола





Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила